



# KARATE FEDERACIJA NA MAKEDONIJA

---

## KARATE FEDERATION OF MACEDONIA

Жиро сметка 300000000727536 ДБ 4030001413865 Комерцијална банка - Скопје

Градски парк бб  
Кош. сала Работнички  
1000 Скопје  
Тел/факс. ++ 389 2 32 24 994  
[www.kfm.com.mk](http://www.kfm.com.mk)  
[E-mail:contact@kfm.com.mk](mailto:contact@kfm.com.mk)

Членка на Светската (WKF), Европската (ЕКФ)  
и Балканска Карате Федерација (ВКФ)

До Карате клубовити членки на Карате федерација на Македонија

Почитувани,

Ве информираме дека Извршниот одбор на КФМ на седницата одржана на 22.06.2013 година, ги донесе следните одлуки и заклучоци:

1. Извршниот одбор едногласно го усвои:
  - Записникот од седницата на Извршниот одбор на КФМ, одржана на 31.05.2013 година;
2. Извршниот одбор, едногласно, ги усвои извештаите од следните реализирани активности:
  - Извештаите од Меѓународниот натпревар Кичево Опен, одржан на 08.06.2013 година, во Кичево, доставени од: Техничкиот раководител - Бранко Тасевски, Лекарската комисија, Врховниот судија - Ивана Аврамова, Комесарот на натпреварот – Цавид Мехмеди.
3. Извршниот одбор, едногласно, го усвои Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за избор, финансирање и наградување на државните репрезентативни селекции на Република Македонија.
4. Извршниот одбор, едногласно ги усвои Критериумите за избор на репрезентативци за учество на Светското првенство за кадети и јуниори.
5. Извршниот одбор, едногласно, го усвои списокот на репрезентативци за учество на престојното Светско првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, доставен од тренерите на државната репрезентација Арлинд Хусеини и Жарко Арсовски.
6. Извршниот одбор го задолжи тренерот на државната репрезентација за кати Златко Димоски да достави список согласно усвоениот Правилник и критериуми за избор.
7. Извршниот одбор ги разгледа барањата од КК Макпетрол за правилно рангирање на резултатски постигнувања од Државните првенства и одржување на изборен турнир за Светското кадетско-јуниорско првенство и КК Металург за изборен турнир за Светско првенство и донесе одлука да не се прифатат барањата, бидејќи Извршниот одбор постапува според одлуките и Правилниците на Карате федерацијата на Македонија.

Срдечни поздрави,

ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
Драган Стојановски с.р.